

ИНФОРМАТОР ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈА

2016

АВГУСТ

Нееднаквиот третман кон определено лице или група на лица поради нивните лични карактеристики претставува дискриминација. Основите, видот и областите во кои дискриминацијата се забранува најдетално се опфатени со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Прифаќањето на различностите и заштитата од дискриминација се многу важни за напредокот на секое општество. Од овие причини Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Хелсиншкиот комитет ги набљудуваат случаите на дискриминација, активностите на државата и останатите здруженија на граѓани во делот на превенцијата и заштитата од дискриминација. Информаторот ги прикажува податоците од набљудувањето во текот на еден месец. Месечните информатори вклучуваат и податоци за случаи и мислења дадени од страна на Народниот правобранител.

Случаи на дискриминација



Нееднаков третман овој месец

8

Реакции



Реакции овој месец

0

ОБЛАСТ

5 работни односи

0 образование

0 социјална сигурност

0 здравство

0 пристап до добра и услуги медиуми

0 домување

0 медиуми

3 друго

ВИД НА РЕАКЦИЈА

0 осуда од функционери

0 соопштение од здр. на граѓани

0 Протест

0 мислења на Народен Правобранител

0 мислења на Комисија за заштита од дискриминација и Државни институции

0 останато

ПРЕВЕНЦИЈА

Активности на ДИ 0

Активности на здрж. на граѓани 0

Карактеристики на жртвата:

12.5%

пол

25%

етничка припадност

0%

религија

25%

политичка припадност

0%

попеченост

0%

сексуална ориентација

37.5%

друго

ОБЛИК НА ДИСКРИМИНАЦИЈА

директна 5

индиректна 1

вознемирување 2

СУДСКИ ПОСТАПКИ

Тековни судски постапки 56

Позитивни пресуди 1

Негативни пресуди 1

СЛУЧАИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ОД АВГУСТ 2016

СЛУЧАИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО 2016 ГОДИНА



СЛУЧАЈ:

Основниот Суд Скопје 2 Скопје донесе пресуда со која ја отфрли како недоволена тужбата за утврдување на правото на еднаков третман - дискриминација при остварување на правото на образование на децата Роми. Тужбата беше поднесена од страна на 5 граѓански организации противтужениот - Владата. Во образложението на пресудата Судот истакнува дека подносителите немаат активна легитимација за поднесување на тужбата, односно дека подносителите во рамките на тужбата немаат доставено писмена согласност од лице кое тврди дека било дискриминирано во конкретниот случај, иако Законот за спречување и заштита од дискриминација изрично не предвидува во која форма треба да биде дадена согласноста. За конкретниот случај поднесена е жалба до Апелациониот Суд во Скопје.

СУДСКА ПРАКСА:

На 28.06.2016 Европскиот Суд за човекови права во случајот HALIME KILIÇ v. TURKEY одлучи дека има повреда на чл. 2 од Европската конвенција за човекови права (право на живот) заедно со чл. 14 од Европската конвенција за човекови права (забрана за дискриминација). Случајот се однесува на смртта на ќерката на г-ѓа Килич, Фатма Бабатли, која била убиена од нејзиниот сопруг иако 4 пати пријавила домашно насилство и добила 3 судски наредби за заштита. Судот во овој случај одлучил дека домашните власти не и обезбедиле ефикасна заштита на Фатма, бидејќи не го казниле адекватно нејзиниот сопруг за вршењето на домашното насилство. Таквата неказнивост е особено загрижувачка бидејќи властите немале вистинска претстава за вулнерабилноста на жртвата на домашното насилство, а со самото тоа властите креирале клима за вршење континуирано домашно насилство. Судот смета дека е недоволно што жртвата била оставена без никакви механизми на заштита кога се соочувала со континуирано домашно насилство од нејзиниот сопруг. Заради сето ова Судот одлучил дека во конкретниот случај има повреда на чл. 2 од Европската конвенција за човекови права (право на живот) заедно со чл. 14 од Европската конвенција за човекови права (забрана за дискриминација).

РЕСУРСИ:

[http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"fulltext":\["63034/11"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{)